

БАКТЕРИСКИ БОЛЕСТИ КАЈ ДОМАТОТ ВО МАКЕДОНИЈА

С. Митрев, И. Каров, Љ. Михајлов, Е. Накова,
Б. Ковачевиќ, Д. Ристова*

КРАТОК ИЗВАДОК

Во ова истражување се прикажани првичните резултати од детерминацијата и од основните проучувања на бактериски-те изолати, причинители на болести кај доматите во Македонија. Симптомите најчесто се забележуваат на надземните делови на стеблото, манифестирали во вид на венење, дамкавост и жолтило кај листовите, подоцна проследено со некроза. Кај плодовите дршките и стеблото, исто така, се забележуваат симптоми што се манифестираат со различни видови дамкавост.

Патогеноста на добиените изолати е проверена кај млади растенија од домат (хибриidot балка) и пиперки (сортата куртовска капија). Направени се основните биохемиски, физиолошки, одгледувачки и патогени тестови од коишто се добиени соодветни резултати и се споредени со проверени контролни изолати добиени од странски колекции.

Според симптомите и резултатите од извршените лабораториски тестови, утврдено е дека кај доматите во Македонија се присутни следниве бактерии: *Clavibacter michiganensis* ssp. *michiganensis*, *Xanthomonas vesicatoria*, *Pseudomonas viridisflava* и *Pseudomonas syringae* pv. *tomato*.

Клучни зборови: *домат*, *патоген*, *Pseudomonas*, *Xanthomonas*, *Clavibacter*.

* Д-р Саша Митрев, д-р Илија Каров, д-р Љупчо Михајлов, Емилија Накова, Билјана Ковачевиќ, Даниела Ристова, ЛПУ Институт за јужни земјоделски култури, Ул. "Гоце Делчев" бб, Струмица, Република Македонија

TOMATO BACTERIAL DISEASES IN MACEDONIA

S. Mitrev, I. Karov, Lj. Mihajlov, E. Nakova,
B. Kovačević, D. Ristova*

SUMMARY

The first results of identification, basic studies of bacterial strains and tomato disease causal agents in some production regions in Macedonia are shown in this study. Usually, the symptoms of over ground parts of plants were observed and they were different in different places. Some tomato plants expressed the symptoms with wilting, other with spotting and yellowing of the leaves, later followed by necrosis. Also, symptoms were observed on the fruits, petals and stem of plants, expressed with different types of spotting.

The pathogenic characteristics of the obtained strains were checked on young tomato (hybrid Balaka) and pepper (Kurtovska kapija) plants. The basic biochemical, physiological, cultural and pathogenic tests were performed and consequent results were obtained. The results were compared with known control strains obtained from foreign collections.

Considering the symptoms and the results of the laboratory tests, it was concluded that the following bacteria are present in tomato crops in Macedonia: *Clavibacter michiganensis* ssp. *michiganensis*, *Xanthomonas vesicatoria*, *Pseudomonas viridisflava* and *Pseudomonas syringae* pv. *tomato*.

Key words: tomato, pathogen, identification, *Pseudomonas*, *Xanthomonas*, *Clavibacter*.

* Sasa Mitrev, Ph.D., Ilija Karov, Ph.D., Ljupco Mihajlov, Ph.D., Emilia Nakova, Biljana Kovacevic, Daniela Ristova, Institute of Southern Crops, "Goce Delcev" Str. bb, Strumica, Republic of Macedonia.

ВОВЕД

Доматот е една од најзастапените градинарски култури во Македонија, со вкупна површина од 5900 ha (FAOSTAT, 2005). Најголемите површини се наоѓат во Струмичкиот, Валандовскиот и во Гевгелискиот реон.

Доматот се одгледува во пластеници, стакленици и на отворено. Оваа култура ја напаѓаат голем број паразити и штетници Smith et al. (1988). Досега се извршени голем број истражувања, но сè уште нема официјални податоци за застапеноста на бактериските заболувања и видот на бактериите коишто се присутни во производството.

Забележаните симптоми на заболените растенија во производните реони, поттикнаа на одредени активности, да се извршат одредени лабораториски испитувања за да се потврди причината на тие промени.

Во Балканскиот регион се присутни повеќе бактерии коишто го напаѓаат доматот. Некој од тие бактериози се потврдени и во поранешна СФРЈ, Arsenijević (1980 g.; 1981 g.; 1987 g.; 1993 g.), како и на подрачјето на Република Македонија, Šutić, (1957 g.) и Митрев, (1995 г.; 1996 г.). Како едни од позначајните бактерии кај доматот во светот се споменуваат: *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis* (Smith 1910 g.) Davis et al. 1984 g.; *Xanthomonas vesicatoria* (Doidge) Dowson 1939 g.; *Pseudomonas corrugata* (Scarlett et al. 1978 g.) Roberts & Scarlett 1981 g.; *Pseudomonas viridisflava* (Burkholder 1930) Dowson 1939; *Pseudomonas syringae* pv. *tomato* (Okabe) Young, Dye & Wilkie; *Erwinia carotovora* subsp. *carotovora* (Jones, 1901 g.) Bergey et al. 1923 g. (Arsenijević, 1988 g.; 1992 g.; Bouzar et al., 1994 g.; Jones et al., 1986 g.; 1993 g.; Aliprati et al., 2003 g.; CPC, 2003 g.).

Целта на ова истражување е да го потврди и детерминира присуството на одредени бактерии кај доматот во Македонија, да се опишат симптомите и основните бактериски карактеристики.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД НА РАБОТА

Во текот на летниот период, од повеќе производни реони беа собрани поголем број растенија со карактеристични симптоми на бактериски заболувања. Бактериските чисти култури

најчесто беа изолирани од: стеблото, страничните гранчиња, листовите и од плодовите на растенијата каде што имаше појава на карактеристични бактериолошки симптоми. Засеаните Петриеви кутии беа чувани 2-4 дена во термостат на 27°C. Типичните колонии беа прифатени на коса хранлива подлога (NA или YDCA) со помош на бактериска еза и беа инкубирани во термостат на 27°C, 24 часа. Избраните чисти изолати повремено беа пресејувани и чувани во фрижидер на 4°C. Боенето според Gram беше потврдено со реакција на бактериските изолати во 3% KOH, а подвижноста на бактериите беше набљудувана со помош на светлосен микроскоп (објектив 100x/1.30).

Патогените карактеристики на добиените изолати беа потврдени на млади растенија на домат и на пиперка, одгледувани во контролирани услови. Инокулацијата беше извршена две недели по расадувањето во саксии, кога височината на растенијата изнесува 20-25cm. Инокулацијата беше извршена на неколку начини:

Инокулација на растенија пиперка (куртовска капија) и домат (балка), со нанесување бактериска суспензија (10^7 клетки/ml) на неколку места на лисната површина, со помош на медицински шприц;

Инокулација на растенија од пиперка (куртовска капија) и домат (балка), со прскање бактериска суспензија (10^8 клетки/ml) по листовите;

Инокулирање на растенија од пиперка (куртовска капија) и домат (балка) со вбрзгување бактериска суспензија (10^7 клетки/ml) на неколку места на лисната дршка/стеблото, со медицински шприц.

Испитувана е и можноста за предизвикување на хиперсензibilни реакции, со вбрзгување бактериска суспензија (10^7 клетки/ml) во листовите од тутунот (*Nicotiana tabacum*) и малофа (*Pelargonium zonale*) Arsenijević, 1978.

Одгледувачките одлики на добиените изолати беа испитувани на неколку хранливи подлоги: стандардна месопентонска (NA) подлога; модифицирана подлога со екстракт од квасец и од декстроза (YDCA); месопентонска подлога обогатена со 5% сахароза (NAS); King В подлога (Arsenijević, 1988, Klement et al., 1990 g.); користена е подлога со 0,1 и 0,02% trifentetrazoliumchlorid - TTC и подлога со стрептомицин сулфат и бакар сулфат (за изолатите од *Xanthomonas* sp.) (Klement et al., 1990 g.). По три дена инкубација на 27°C во термостат, регистрирани се: развојот,

обликот, бојата, провидноста, конзистенцијата, изгледот на краевите, големината и лигавоста на колониите и сл.

Во овие истражувања се користени методите описаны од Aisenijević, 1988 g.; Lelliott et al., 1987 g.; Clement et al. 1990 g.; Schaad et al., 2001 g. за следните тестови: О/Ф-тестот на гликозата, редукција на нитратите, активност на ферментите оксидаза, фосфатаза, фенилаланиндинезаминаза, каталаза, лецитиназа, аминопептидаза, уреаза и пектиназа; создавањето на индол, создавањето H_2S од цистеин и од пептони, како и создавањето леван, амонијак и флуоресцентен пигмент на King B подлога. Како контроли беа вклучени бактерии коишто се јавуваат кај доматот и чијашто припадност е детерминирана, како што се: *Pseudomonas viridisflava*, *Xanthomonas vesicatoria*, *Clavibacter michiganensis* ssp. *michiganensis* и *Pseudomonas syringae* pv. *tomato* со потекло од САД, Франција и од СЦГ.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

Според резултатите од испитувањата на бактериските карактеристики, добиените патогени бактериски изолати од доматот беа групирани во четири групи. Во првата група спаѓаат изолатите коишто по своите карактеристики се слични со патогената бактерија *Clavibacter michiganensis* ssp. *michiganensis*. Во втората група спаѓаат изолатите слични со фитопатогената бактерија *Xanthomonas vesicatoria*, во третата група изолатите чиишто својства се доближуваат на бактеријата *Pseudomonas viridisflava* и во четвртата група изолатите чиишто својства се слични со бактеријата *Pseudomonas syringae* pv. *tomato*.

Pseudomonas syringae pv. *tomato* (Okabe) Young, Dye & Wilkie - причинител на црната дамкавост кај листовите и краставост на плодовите на доматот

Симптоми. Патогените промени се јавуваат на стеблото, лисните дршки, листовите и на плодовите. Кај стеблото и лисните дршки има појава на поголеми неправилно распоредени некрози на ткивото, по боја од темно-кафеави до црни. Некрозираните површини се развиваат по површината на ткивото не навлегувајќи внатре во камбиумот и во спроводните садови.

Таб. 1. - Бактериски изолати добиени од домат во Македонија
Tab. 1. - Bacterial strains isolated from tomato in Macedonia

Изолат Strain	Локација и година на изолација Place and year of isolation	Домакин Host
Бактериски изолати од <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>michiganensis</i> Bacterial isolates of <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>michiganensis</i>		
Смм-02; Смм-03; Смм-07 Куклиш, 1994 Смм-55; Смм-56; Смм-57 Валандово, 2000 Смм-76; Смм-88; Смм-89 Просениково, 2004		
		домат tomato
Бактериски изолати од <i>Xanthomonas vesicatoria</i> Bacterial isolates of <i>Xanthomonas vesicatoria</i>		
Д-110; Д-115; Д-121 Д-155; Д-164; Д-166 Д-171; Д-185; Д-191	Просениково, 2005 Куклиш, Дабиле, 2000 Радовиш, 2001	домат tomato
Бактериски изолати од <i>Pseudomonas viridisflava</i> Bacterial isolates of <i>Pseudomonas viridisflava</i>		
Д-13; Д-31; Д-33	Струмица, 1996	домат tomato
Бактериски изолати од <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i> Bacterial isolates of <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>		
Д-41; Д-42; Д-43 Д-44; Д-45; Д-46 Д-47; Д-48; Д-49; Д-50;	Просениково, 1998	домат tomato
Контролни бактериски изолати користени во испитувањата Control bacterial strains used in this study		
C-1 Рv-083a P-1 93-1 E-3 71-21 Pap 1/1	Калифорнија, САД <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>michiganensis</i> Канада <i>Pseudomonas viridisflava</i> Калифорнија, САД <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i> Флорида, САД <i>Xanthomonas vesicatoria</i> Флорида, САД <i>Xanthomonas vesicatoria</i> Флорида, САД <i>Xanthomonas vesicatoria</i> См. Паланка, СЦГ <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i>	

Околу вака формираните некрози не се појавува хлорозен ореол. Во почетокот на листовите има присуство на ситни дамки, 1-3 mm во дијаметар, од темнокафеави до црни, со присуство на хлорозен ореол околу нив. Дамките се неправилно распоредени по целата површина на листовите, но најчесто се групирани на периферниот дел од лиската. На плодовите на доматите се забележани многубројни ситни дамки. Дамките се групирани и вдлабени во ткивото со темнокафеава до црна боја, ограничени и стеснети со ткивото на плодот.

Изолација. Изолациите се извршени од заболени плодови, лисни дршки и стебло. Раствителните делови се измиени во протечна вода и засушени на собна температура, на филтер хатија. Од местото каде што се наоѓаат дамките, се земени фрагменти и мацериирани во стерилни порцелански авани. Како подлоги се користени месопептонска подлога (NA) и месопептонска подлога обогатена со 5% сахароза (NAS) (Lelliott & Stead, 1987 g.).

Морфолошки одлики. Бактериите се грам-негативни, подвижни, имаат стапчеобразен облик со заоблени краеви.

Патогени одлики. Хиперсензибилните реакции кај тутунот и малофата се брзи и позитивни по 24 часа од инокулацијата. Вештачки инокулираните листови на доматот ја губат свежината и тургорот, пожолтуваат, постепено некрозираат и за 2-4 дена пропаѓа целиот лист. При инокулација на стеблото и на лисните дршки на младите растенија од домат, реакцијата е во вид на некроза со темнокафеава до црна боја. Некрозите во почетокот се распоредени околу убодите и за 3-4 дена се прошируваат и зафаќаат поголем дел од ткивото. На крајот, целото растение над убодот се прекршува и изумира. Инокулираните плодови од доматот реагираат на нанесената бактериска суспензија на тој начин што формираат белузлави дамки околу местото на инокулација, со црна боја на местото на убодот.

По прскањето на бактериската суспензија на тест растенијата од доматот, за неколку дена се јавуваат карактеристични ситни црни дамки по листовите, чиишто број постепено се зголемува и се шири по целата лисна површина на инокулираните растенија.

Биохемиски и физиолошки одлики. Карактеристиките на испитуваните изолатите се прикажани во Табела 2.

Според добиените симптоми, извршените лабораториски испитувања и споредбата со контролните изолати, може да се

каже дека станува збор за присуство на патогената бактерија *Pseudomonas syringae* pv. *tomato* (Okabe) Young, Dye & Wilkie, причинител на црната дамкавост кај листовите и краставост на плодовите на доматот.

***Pseudomonas viridiflava* (Burkholder 1930 g.) Dowson 1939 -
причинител на патогени промени кај плодовите на доматот**

Симптоми. Во почетокот кај плодовите на доматот се забележуваат ситни, темни или зеленкасто темни и масни дамки, коишто подоцна стануваат покрупни, темнокафеави до црни.

Изолација. Изолациите беа извршени од заболени плодови. Плодовите беа измиени во протечна вода и засушени на собна температура, на филтер хатија. Фрагменти од заболеното ткиво беа мацериирани во стерилни порцелански авани. Како подлоги беа користени месопептонска подлога (NA) и месопептонска подлога обогатена со 5% сахароза (NAS) (Leillott & Steward, 1987 g.). По извршените лабораториски тестови за детерминација, одредената група изолати, со жолта боја на колонии на месопептонска подлога (NA), припаѓаат на патогената бактерија *Xanthomonas vesicatoria*, додека другата група е предмет на нашето испитување. И овие бактерии имаат колонии во жолта боја на и често се јавуваат во изолациите на патогената бактерија *X. vesicatoria*.

Морфолошки одлики. Бактериите се грам-негативни, подвижни, имаат стапчест облик со заoblени краеви.

Патогени одлики. Хиперсензибилните реакции кај тутунот и малофата се позитивни по 24-36 часа од инокулацијата. Инокулираните листови на доматот ја губат свежината и тургорот, пожолтуваат, постепено некрозираат и за 2-3 дена опаѓаат. При убод, во стеблото на младите растенија од домат, реакцијата е во вид на некроза со темнокафеава до црна боја, како по површината така и во самата срж на стеблото. По пет дена од инокулацијата, целото растение овенува и умира.

Биохемиски и физиолошки одлики. Карактеристиките на испитуваните изолатите се прикажани во Табела 2.

Според добиените симптоми, извршените лабораториски испитувања и споредбата со контролните изолати, може да се каже дека станува збор за присуство на патогената бактерија *Pseudomonas viridiflava* (Burkholder 1930) Dowson, 1939 g.

причинител на дамкавост кај доматот. Овој патоген некои истражувачи (Arsenijević, 1987 g.; 1994 g.) го посочуваат како паразит и фактор во намалувањето на приносот на доматите.

***Xanthomonas vesicatoria* (Doidge) Dowson 1939 - причинител на краставост на плодовите и дамкавост кај листовите на доматот**

Симптоми. Во почетокот, на листовите се забележуваат влажни, ситни, зеленкастотемни маслени дамки, коишто подоцна стануваат покрупни, се спојуваат меѓу себе и ја менуваат бојата до темнокафеава. Дамкавоста се јавува најчесто на долните постари листови, а послабо на младите листови на врвот. Во некои случаи, силно заболените растенија остануваат без листови, при што губењето на лисната маса доведува до заостанување на целокупниот развој на растението и на квалитетот на плодовите. Често се забележуваат патогени промени по плодовите на доматите. Тие се манифестираат во вид на некрозни дамки и плитки пукнатини, до см во должина. Дамките се плутести во вид на красти, бојата им е темнокафеава и без присуство на ореол околу нив.

Изолација. Бактериските изолати се добиени од листовите и од плодовите на доматот. На хранлива месопептонска подлога (NA) се добиени жолти, ситни и сјајни бактериски колонии со релативно забавен пораст.

Морфолошки одлики. Бактериите се грам-негативни, подвижни, имаат стапчеобразен облик со заоблени краеви.

Патогени одлики. Испитуваните изолати за 24-36 часа од инокулацијата покажуваат хиперсензибилни реакции кај листовите од тутунот. Плодовите од доматот реагираат на нанесената бактериска суспензија за една недела, со појава на ситни некрози околу убодите, во пречник околу 1-2 mm со постепено проширување.

Биохемиски и физиолошки одлики. Карактеристиките на испитуваните изолатите се прикажани во Табела 2.

Според добиените симптоми, извршените лабораториски испитувања и споредбата со контролните изолати, може да се каже дека станува збор за присуство на патогената бактерија *Xanthomonas vesicatoria* (Doidge) Dowson 1939, причинител на краставоста на плодовите и на дамкавост на листовите на доматот.

Clavibacter michiganensis ssp. *michiganensis* (Smith 1910) Davis et al. 1984 - причинител на бактерискиот рак и на венењето на доматите

Симптоми. Болеста се манифестира на сите надземни делови кај доматот, најчесто во вид на венење, коешто доаѓа како резултат на присуството на бактериите во спроводните садови. Исто така, ова заболување се манифестира и во облик на дамка-вост кај листовите, но тоа е ретко и кај плодовите. Појавата на рак - рани на стеблото и на дршките на плодовите и на листовите, како и на лисните нерви е честа појава. Заразените листови пожолтуваат, се свиткуваат кон внатре, постепено некрозираат и изумираат. Симптомите се шират натаму зафаќајќи ги лисните дршки и стеблото.

На напречен пресек на стеблото кај заразените домати се јавува промена во спроводните садови, во вид на потемнување, така што при притисок со прстите може да излегува бактериски ексудат со жолтеникавотемна боја. Таквите стебла ставени во чаша со вода манифестираат појава на растегливи, лепливи, белузлави бактериски конци коишто излегуваат во водата. Тоа се користи како дијагностички знак за ова заболување.

Кај плодовите не е забележано присуство на симптоми на заболувањето.

Изолација. Извршена е од заболените спроводни садови на растенијата, коишто беа измиени во протечна вода, а потоа засушени во собни услови на филтер хатија. Како подлога се користеше месопентонски агар (NA) и месопентонски агар, обогатен со 5% сахароза (NAS) (Arsenijević, 1988 g.). Од развиените колонии беа одбрани десетина репрезентативни изолати коишто беа вклучени во натамошните испитувања.

Морфолошки одлики. Бактериите се грам-позитивни, неподвижни, имаат стапчетст облик со заoblени краеви.

Патогени одлики. На инокулираните листови измените се јавуваат побргу отколку на инокулираните гранки и стебла. За 4 до 6 дена се воочуваат првите промени кај листовите. На местото на вбрзигувањето на бактериската суспензија се јавува осветлување на бојата, пожолтување и на крајот дамките некрозираат. Некрозите не се шират на преостанатиот дел од листот. Кај инокулираните стебленца имаше промена на тургорот на листовите. Првите промени се јавуваат кај листовите на врвот, подоцна се шират кон подолните сè до основата. На местото на

Таб. 2. - Бактериски характеристики на добиените изолати од домат во Македонија

Tab. 2. - Bacterial characteristics of obtained strains from tomato plants in Macedonia

Карактеристики Characteristics	<i>P. syringae</i> pv. <i>tomato</i>		<i>Pseudomonas viridisflava</i>		<i>Xanthomonas vesicatoria</i>		<i>C. sp. subsp. michiganensis</i>	
	Изолати	К	Изолати	К	Изолати	К	Изолати	К
ЛОПАТ тестови LOPAT tests	(+ - - +)	(+ - - +)	(- + + +)	- + +	НТ	НТ	НТ	НТ
Реакција по Грам Gram reaction	-	-	-	-	-	-	+	+
ОФ тест на гликоза OFT on glucose	О	О	О	О	О	О	НТ	НТ
Редукција на нитратите Nitrate reduction	-	-	-	-	-	-	-	-
Суспавање НН: Production of Fluorescent pig.	+	+	+	+	+	-	-	-
H ₂ S од пентони	-	-	+/-	-	+	+	-	-
H ₂ S from peptone	-	-	+/-	-	+	+	-	-
NH ₃	-	-	+	+/-	+	+	НТ	НТ
Индол Indole	-	-	-	-	-	+/-	-	-
Хидролиза на Hydrolysis of:	-	-	-	-	-	-	-	-
Твин 80 Tween 80	-	-	-	-	-	-	-	-
Желatin Gelatin	+	+	+	-	+	+	НТ	НТ
Ескулин Aesculin	+	+	+/-	+/-	+	+/-	+	+
Скарб Starch	-	-	-	-	+	+	+	+
Растојање на 37°C	-	-	-	-	-	-	-	-
Growth at 37°C	-	-	-	-	-	-	-	-
Растојање на 41°C	-	-	-	-	-	-	НТ	НТ
Growth at 41°C	-	-	-	-	-	-	НТ	НТ
Тolerантност на Tolerance of:	-	-	-	-	-	-	НТ	НТ
3% NaCl	-	-	-	-	-	-	НТ	НТ
7% NaCl	-	-	-	-	-	-	НТ	НТ
Активност на Activity of:	-	-	НТ	НТ	+	+	НТ	НТ
Оксидаза Oxidase	+	+	-	-	-	-	НТ	НТ
Уреаза Urease	-	-	-	-	-	-	-	-
Киталаза Catalase	-	-	-	-	-	-	-	-
Фосфатаза Phosphatase	-	-	-	-	-	-	-	-
Фенилаланинаминаза Phenylalanineaminopeptidase	+	-	НТ	НТ	+	+	НТ	НТ
Лецитиназа Leцитиназа	-	-	НТ	НТ	-	-	НТ	НТ
Аминопептидаза Aminopeptidase	-	-	-	-	-	-	НТ	НТ
Чувствителност на Sensitivity to:	-	-	-	-	-	-	НТ	НТ
Биотиницултуре Biotin culture	-	-	-	-	-	-	НТ	НТ
CaSO ₄	НТ	НТ	НТ	НТ	+	+	НТ	НТ
Користење на јадешидаратите Carbon compounds utilization	-	-	-	-	-	-	НТ	НТ
Метил- α -D-гликозид Methyl- α -D-glucosid	-	-	-	-	-	-	-	-
D-фруктоза D(-)fructose	-	-	-	-	-	-	-	-
Рафиноза Raffinose	+	+	+	+	+	+	-	-
Сахароза Sucrose	-	-	-	-	-	-	-	-
L-арабиноза L(+)-arabinose	+	+	-	-	-	-	-	-
D-хилоза D(+)-xylose	+	+	-	-	-	-	-	-
D-рамноза D(+)-glucosamine	+	+	+	+	+	+	-	-
D-манноза D(+)-mannitol	+	+	-	-	-	-	-	-
D-галактоза D(+)-galactose	+	+	-	-	-	-	-	-
Дулоза Dulcitol	-	-	-	-	-	-	-	-
D-јелобоза D(-)-cellobiose	-	-	-	-	-	-	-	-
D-трехадоза	-	-	-	-	-	-	-	-
D-тахозе	-	-	-	-	-	-	-	-
Лактоза α -lactose	-	-	-	-	-	-	-	-
Декстроза Dextrose	-	-	-	-	-	-	-	-
Глицерол Glycerol	-	-	-	-	-	-	-	-
Ескулин Aesculin	+	+	+	+	+	+	+	+
Скарб Starch	-	-	-	-	-	-	-	-

+ = положитивна реакција-positive reaction

- = негативна реакција-negative reaction

НТ / НТ = не тестирано-not tested

V = варијабилна реакција-variable reaction

О = оксидативен метаболизам- oxidative metabolism

убодот на стеблото и на страничните гранчиња се јавуваат промени во вид на рак-рани. Карактеристично за инокулираните стебла е што во почетокот се сушат листовите и гранчињата на едниот дел од стеблото, додека другиот дел останува здрав. На крајот целото растение пропаѓа и некрозира.

Биохемиски и физиолошки одлики. Карактеристиките на испитуваните изолатите се прикажани во Табела 2.

Според добиените симптоми, извршените лабораториски испитувања и споредбата со контролните изолати, може да се каже дека станува збор за присуство на патогената бактерија *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis* (Smith, 1910 g.) Davis et al. 1984 g., причинител на бактерискиот рак и на венењето на доматите.

ЗАКЛУЧОЦИ

Доматот го напаѓаат голем број паразити во текот на целата вегетација при сите три начина на одгледување во нашата земја, на отворено, во пластеници и во стакленици. Од патогените организми, според економските штети што ги предизвикуваат, најзначајни се фитопатогените габи, но во последно време се позначајни се и вирусните и бактериските заболувања.

Според резултатите коишто се добиени во ова испитување, може да се заклучи дека фитопатогените бактерии коишто најчесто се јавуваат кај доматот во Македонија се:

1. *Clavibacter michiganensis* ssp. *michiganensis* - причинител на бактерискиот рак и на венењето на доматот;
2. *Xanthomonas vesicatoria* – причинител на краставост на плодовите и бактериската дамкавост кај листовите на доматот;
3. *Pseudomonas viridiflava* - причинител на дамкавост кај плодовите на доматот;
4. *Pseudomonas syringae* pv. *tomato* - причинител на црната дамкавост кај листовите и краставост кај плодовите на доматот.

Познавањето на точните симптоми и причинители на бактериските заболувања кај доматот ќе придонесе за правилна и за навремена заштита на ова економски мошне културно растение во Република Македонија.

ЛИТЕРАТУРА

1. Alippi, A.M., Dal Bo, E., Ronco, L.B., Lopez, M.V., Lopez, A.C. and Aguilar, O.M. 2003. *Pseudomonas* populations causing pith necrosis of tomato and pepper in Argentina are highly diverse. *Plant Pathology* (2003) 52, 287-302;
2. Arsenijević M., Jovanovic Olivera. 1993. *Pseudomonas syringae* pv. *tomato* parazit rasada paradajza. *Zaštita bilja*, 203: 73-83;
3. Arsenijević M. 1980. *Corynebacterium michiganense* (E.F.Smith) Jensen. Prirucnik o karantinskim bolestima i štetocinama SFRJ. Fakultet poljoprivrednih znanosti Sveucilišta u Zagrebu, Institut za zaštitu bilja, Zagreb;
4. Arsenijević M. 1988. Bakterioze biljaka. Naučna knjiga, Beograd;
5. Arsenijević M. 1992. Fitopatogene bakterije. Naučna knjiga, Beograd;
6. Arsenijević M. 1978. Muškatla (*Pelargonium zonale*/L./AIT.) kao test patogenosti fito-patogenih bakterija roda *Pseudomonas*. *Zaštita bilja*, Vol.38(1), br.179:43-48, Beograd;
7. Arsenijević M. 1981. Etiological investigations of the bacterial speck and rot of tomato. *Plant Protection*, Vol.32(3), No 157: 293-305, Beograd;
8. Arsenijević M. 1987. O bakteriji *Pseudomonas viridiflava*. *Glasnik zaštite bilja*: 1987, 1,6-9. Zagreb;
9. Arsenijević M. 1994. Karakteristike bakterije *Pseudomonas* sp., patogena paradajza. *Zaštita bilja*, Vol.45(4), br.210:257-271, Beograd;
10. Bouzar H., Jones J.B., Stall R.E., Hodge N.C., Minsavage G.V., Benedict A.A., Alvarez A.M. 1994. Physiological, chemical, serological, and Pathogenic Analyses of a Worldwide Collection of *Xanthomonas campestris* pv. *vesicatoria* strains. *Phytopathology*, Vol.84 No. 7: 663-671;
11. CPC, 2003. Crop Protection Compendium, CD. CAB International;
12. FAOSTAT data, 2005. <http://faostat.fao.org>
13. Goodman N.R. 1975. *Phytobacteriology*. University of Missouri, Columbia, Mo.;
14. Jones J.B., Stall R.E., Zitter T.A. 1993. *Compendium of Tomato Diseases*. APS PRESS. The American Phytopathological Society. St. Paul, Minnesota;
15. Jones J.B., Pohronezny K.L., Stall R.E., Jones J.P. 1986. Survival of *Xanthomonas campestris* pv. *vesicatoria* in Florida on Tomato Crop Residue, Weeds, Seeds, and Volunteer Tomato Plants. *Phytopathology*, Vol.76 No. 4: 430-434;
16. Klement Z., Rudolph K. and Sands D.C. 1990. *Methods in Phytobacteriology*. Akademiai Kiado, Budapest;
17. Lelliott R.A., Stead D.E. 1987. *Methods for the Diagnosis of Bacterial Disease of Plants*. William Clowes Limited, Baccles and London;
18. Митрев С. 1995. *Clavibacter michiganense* subsp. *michiganense* (Smith 1910) Jensen 1934 како причинител на бактерискиот рак и венењето на доматите во струмичкиот регион. Зборник на трудови, XIX Советување за заштита на растенијата, Охрид;
19. Mitrev S. 1996. *Pseudomonas viridiflava* the causal of the pathogenic changes by the tomato fruits. Balkanski kongres za povrce. Juni, 1996, Beograd;

-
- 20. Schaad N.W., Jones, J.B. and Chun, W. 2001. Laboratory Guide for Identification of Plant Pathogenic Bacteria. Third edition. APS PRESS. The American Phytopathological Society. St. Paul, Minnesota;
 - 21. Smith I.M., Dunez, J., Lelliott R.A., Phillips, D.H., Archer S.A. 1988. European Handbook of Plant Diseases. Blackwell Scientific publications. 136-199. Oxford;
 - 22. Šutic D. 1957. Bacterioze crvenog paradajza. Institut za zaštitu bilja, Beograd, Posebna izdanja, (1-67) Doktorska disertacija.